

Доброволното пензиско осигурување, во кое осигурениците ќе можат да уплатуваат доколку сами одлучат, треба да стартува од јуни идната година. До крајот на годинава треба да бидат донесени сите неопходни законски прописи. Од Агенцијата за супервизија на капитално финансираното пензиско осигурување - МАПАС, велат дека овој Трет столб ќе биде можност за осигурениците повеќе да заштедат и да имаат повисок стандард по пензионирањето, а ќе им даде можност да уплатуваат за пензија и лицата кои не се вработени.



МОЖНОСТ ВРАБОТЕНИТЕ САМИ ДА ЈА ОДРЕДАТ ВИСИНАТА НА ПЕНЗИЈАТА



Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

Третиот пензиски столб, со кој се заокружуваат реформите во пензискиот систем, претставува шанса и невработените лица да добијат пензија. Покрај ова, тој ќе им пружи можност и на сите работници кои веќе се осигурени во Првиот и во Вториот столб да можат, по сопствена желба, да уплатуваат повеќе средства, со што би добиле и повисоки пензии.

Ова, меѓу другото, беше најавено на презентацијата на Агенцијата за супервизија на капитално финансиското пензиско осигурување - МАПАС и на Министерството за труд и социјална политика, на концептот на Третиот пензиски столб, доброволен капитален инвестициски фонд, со пари наменети за пензиско осигурување. Според заменик-претседателот на Управниот комитет за Третиот столб и директор на МАПАС, Зорица Апостолска, примарна цел на Третиот пензиски столб е да се обезбеди пензија за лицата кои не се опфатени со задолжителниот пензиски систем, како што се долгорочно невработените или лица кои се вработени во странски мисии. Можност за штедење со Третиот пензиски столб ќе имаат и

ШАНСА И НЕВРАБ ДА ДОЧЕКААТ П


ВЛАДИНА ВИЗА

Информацијата за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување или т.н. Трет пензиски столб доби зелено светло и од Владата.

"Примарна цел за основање на доброволниот пензиски фонд е обезбедување пензии за лица кои не се опфатени со задолжителниот пензиски систем. Тука спаѓаат брачните другари, кои не се вработени, долгорочно невработените, вработените на проекти или во странски мисии, како и обезбедување повисок приход по пензионирањето за осигурениците кои се во можност да издвојат средства заради поголема материјална сигурност или одржување повисок стандард на живеење и по пензионирањето", објасни владиниот портпарол Ивица Боцевски.

Предвидено е Третиот столб да функционира по принцип на капитално финансирано пензиско осигурување, со дефинирани придонеси на ист начин како и Вториот столб.

ЗА ДОБРОВОЛНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ



УПЛАТАТА НА СРЕДСТВАТА ЌЕ БИДЕ НА ПРИВATНА СМЕТКА И СТРОГО КОНТРОЛИРАНА

самите работодавачи, кои ќе можат да формираат професионални пензиски фондови за своите вработени.

НОВ НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ

"Покрај првите два столба на пензиско осигурување, кои се задолжителни, Третиот столб претставува доброволно финансиско пензиско осигурување, со тоа што разликата е во начинот

десет години пред законската возраст за пензионирање, односно возраст од 54 години за мажи и 52 години за жени.

Новина, за разлика од досегашниот пензиски систем, претставува фактот дека сега исплатата на средствата ќе може да се врши месец за месец или еднократно. Еднократна исплата е предвидена и во случај на инвалидност или смрт на лицето.

Според досегашните законски прописи, средствата од Првиот и од Вториот столб на пензискиот систем не можат да се подигнат наеднаш.

"Интересот за формирање приватни пензиски друштва во Третиот столб е голем. Веќе се заинтересирани 'КБ Првото пензиско друштво' и 'Новиот пензиски фонд', кои во моментот работат во вториот столб, а се испитува можноста и за други", вели Апостолска.

Условите за работа во Третиот столб ќе бидат помали отколку во Вториот. Секое друштво кое ќе добие дозвола за работа ќе може да формира по еден доброволен индивидуален пензиски фонд, во кој секој ќе може сам да уплатува средства, и по еден професионален пензиски фонд, каде осигурениците ќе можат да уплатуваат процент од својата плата во договор со своите работодавачи.

Фирмите кои ќе бидат осигуреници во Третиот пензиски столб нема да плаќаат даноци за износот на придонесите. Пензијата ќе може да се земе во кеш и десет години пред истекот на рокот за пензионирање. Ова се клучните бенефиции со кои ќе се привлекува клиентела за Третиот, доброволен пензиски столб.

За две седмици ќе се анимираат и банките и осигурителните куќи. Предлозите и сугестиите на сите инволви-

рани структури ќе бидат вградени во нацрт-верзијата на законот за Третиот пензиски столб, што треба да биде готова до крајот на идниот месец.

СИГУРНИ СРЕДСТВА

"Ја цениме транспарентноста на МАПАС и на Министерството за труд и социјална политика и помошта за имплементација на Третиот столб, со кој се воспоставуваат пензиските реформи за зајакнување на системот на супервизијата", изјави директорот на Проектот за деловно опкружување, Александар Шахов.

Начинот на основање и на финансирање на Третиот столб е преку акционерското друштво од основачи, кои исполнуваат одредени законски услови со дозвола за управување со пензиски фонд од Трет столб, а на секое друштво ќе му се дозволи да основа по еден доброволен индивидуален и по еден професионален пензиски фонд. Секое друштво ќе може да основа еден индивидуален фонд, во кој ќе вложуваат невработените постари од 18 години, и еден професионален фонд, во кој работодавачите ќе можат да уплатуваат придонеси за сите вработени.

Средствата на пензиските фондови ќе се чуваат одделно од средствата на друштвата и првите пет години средствата ќе ги чува Народна банка, а потоа деловна банка која ќе ги исполни потребните услови.

Подготовката за Третиот столб треба да заврши до декември годинава, а целосната институционална структура на доброволното капитално финансиско пензиско осигурување во април наредната година. Третиот столб треба да почне со работа од јуни 2007 година.

Основањето на Трет пензиски столб ќе биде реализирано од страна на акционерски друштва, кои ќе управуваат со пензиските фондови и кои ќе треба да исполнат одредени законски услови за добивање лиценца за такво работење. Како што нагласи Апостолска, чувањето на средствата од пензиските фондови ќе биде од страна на деловна или на комерцијална банка која, исто така, ќе треба да исполни одредени законски услови. За своето работење друштвата ќе наплатуваат надоместоци, кои сè уште не се дефинирани, но ќе се утврдат со статусот на пензискиот фонд со кој управуваат. Можно е и законско ограничување на максималните износи на надоместоците, со цел да се спречи можното перење пари на некои компании, бидејќи парите со кои работодавачот ќе влезе во овој вид фондови се неоданочени. Како што најавуваат од Министерството за труд и социјална политика и од МАПАС, Третиот пензиски столб ќе почне да се применува од јуни идната година.

ОТЕНИТЕ ПЕНЗИЈА

на финансирање. Придонесите се на индивидуална сметка и се користат за пензија на осигуреникот. Цел е обезбедување повисок приход, обезбедување пензија на лица кои не се опфатени со задолжителниот пензиски систем, како и воспоставување на професионалните пензиски планови", изјави Зорица Апостолска, заменик-претседател на Управниот комитет за Трет столб и директор на МАПАС.

Сè уште се размислува дали законски да се ограничи надоместот кој пензиските друштва ќе смеат да им го наплатуваат на осигурениците за услугите. Секое лице постаро од 18 години може да биде член на Третиот столб.

Повлекување на средствата од Третиот пензиски столб ќе биде дозволено